

Кријам храна за подоцна

Потребен материјал: јаткасти плодови [кикирики, бадеми, суви сливи, итн.]

Цел: Да се разберат врските меѓу растенијата и животните. Да се увиди дека растенијата исто така може да имаат придобивки од животните кои ги јадат нивните плодови.



Вовед: Растенијата создаваат плодови за да ги пренесат нивните семиња, односно нивното потомство. Секој плод во себе содржи едно заспано семе и доволно храна (скроб) за да ги преживее првите денови од неговиот живот како растение. Кога плодот ќе дојде во контакт со вода, семето во него се буди и почнува да развива корења и листови.

Многу животни како што се птиците, верверичките, глвчињата, лисиците, па дури и човекот знаат дека плодовите се вкусни и богати со енергија. Бидејќи многу плодови зреат на есен, верверичките и други животни активно пробуваат да соберат што повеќе и ги кријат на сигурно за да имаат што да јадат за време на зимата.

Животните се хранат со плодовите, но и растенијата имаат корист од ова. Верверичката некогаш заборава каде го скрила плодчето, или пак и самата верверичка која скрила многу плодчиња наоколу, може да биде изедена од сокол. Заборавените плодови ќе се разбудат со првиот пролетен дожд и ќе дадат род на новата генерација растенија.

Упатство:

- Секое дете нека добие еден јаткаст плод. Доколку работите со едно, или мал број деца, поделете им по неколку плодчиња. Кажете им дека се верверички и дека плодчињата кои ги имаат се дел од храната која ќе треба да ја сокријат убаво и складираат за да може да ја јадат преку долгата зима. Дозволете им да ги сокријат своите плодчиња.
- Откако ќе завршат, преминете на други игри или секојдневни активности. Доколку просторот на располагање не е доволно голем, во текот на денот отстранете дел од скриените плодчиња без да бидете забележани од дечињата.
- На крајот од денот потсетете ги за скриените плодчиња и дајте им пет минути за да ги пронајдат своите.
- За оние кои не ги пронашле, прашајте ги зошто? Споменете ги тука верверичките во природа и колку често најверојатно тие се пресретнуваат со тој проблем. Што би значело ова за растенијата од кои дошле тие плодчиња?
- Доколку е безбедно и чисто, децата може да ги изедат плодчињата. Во спротивно заменети ги пронајдените плодчиња со други кои може да ги изедат.

Дискусија:

- Може ли животните да ги берат и јадат сите плодови?
- Доколку верверичката биде уловена и изедена од лисица или сокол, што ќе се случи со плодчињата кои ги скрила?
- Може ли верверичката да заборава каде ги скрила своите плодчиња?